



Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на адвокати

член 1: воведни одредби

- [1] Договорите за осигурување од професионална одговорност на адвокати се склучуваат согласно важечките Општи услови за осигурување од професионална одговорност и одредбите на овие Посебни услови.
- [2] Доколку некои од одредбите на Општите услови за осигурување од професионална одговорност се спротивни на одредбите на овие Услови, ќе се применуваат одредбите утврдени во овие Посебни услови.

член 2: предмет на осигурување

- [1] Со осигурувањето од професионална одговорност на адвокати е покриена одговорноста на адвокатите или адвокатските друштва за материјални штети причинети на трети лица при вршење на адвокатската дејност, доколку се последица од незаконско постапување или непостапување на адвокатите, приправниците и стручните соработници вработени кај индивидуални адвокати или во адвокатски друштва, согласно прописите кои ја уредуваат адвокатската дејност.

член 3: осигурен случај

- [1] За осигурен случај согласно овие Посебни услови се смета причинета штета која адвокатот или адвокатското друштво ќе ја предизвика на трети лица при вршење на адвокатската дејност, доколку е последица од незаконско постапување или непостапување на адвокатите или адвокатските друштва согласно прописите кои ја уредуваат адвокатската дејност.
- [2] Дали преземените или непреземените дејства на адвокатот или адвокатското друштво се незаконски, утврдува надлежниот суд со правосилна одлука.
- [3] Осигурениот случај треба да биде иден и неизвесен. Се смета дека осигурениот случај настанал тогаш кога е сторено дејство, односно настанало пропуштање при вршење на дејноста, со кое е предизвикана материјална штета на трето лице.

член 4: неосигурени опасности

- [1] Покрај исклучувањата кои се предвидени со Општите услови за осигурување од професионална одговорност, со осигурувањето од професионална одговорност на адвокати, осигурувачот не ги покрива отштетните побарувања:
 - 1) кои ќе настанат како последица на кршење на задолжителните постапки во врска со водењето, односно надгледувањето на осигуреникот во функција на член на управниот или надзорниот одбор на акционерско друштво;
 - 2) кои настанале во врска со плаќањето надомест за адвокатот или надомест на трошоците;
 - 3) кои настанале врз основа на незадолжително советување од адвокатот;
 - 4) кои настанале како последица од злоупотреба на доверливи информации на странката од страна на осигуреникот и лицата вработени кај него;
 - 5) кои ги предизвикало трето лице на кое адвокатот му овозможил да ја извршува дејноста врз основа на својата дозвола за извршување на дејност (давање печат за употреба на трето лице и сл.);

- 6) поради посредување во парични и други стопански работи;
- 7) поради неправилно таксирање и други недостатоци во поглед на таксирањето;
- 8) поради исчезнување, оштетување или кражба на ствари;
- 9) за штети настанати на работник на осигуреникот, брачниот другар и другите членови на домаќинството и лица кои осигуреникот е должен да ги издржува, членови на семејство на адвокатот до втор наследен ред, како и на основачи на адвокатското друштво;
- 10) со осигурувањето не се опфаќаат штети кои се причинети со кривично дело;
- 11) за постапување на осигуреникот во ситуации кога знаел или морал да знае дека постојат законски пречки да постапува во предметната правна работа;
- 12) во ситуации кога адвокатот одбил да даде правна помош по налог на судот по службена должност, а не постоеле законски пречки тоа да се направи;
- 13) за штети настанати по истекот на 30 дена од откажувањето на полномошното на адвокатот согласно одредбите од Законот за парничната постапка;
- 14) за одговорност на осигуреникот врз основа на договорно проширување на неговата одговорност и за случаи за кои инаку не одговара по Закон, како и за посебно склучени договори помеѓу осигуреникот и трето лице, односно поради неисполнување на таквите договори;
- 15) за штети на ствари, извршени работи, платен налог или парични средства кои осигуреникот или некое друго лице по негов налог или за негова сметка, ги преземал, а не смеел да го стори тоа;
- 16) за штети кои настанале како последица на свесно постапување, спротивно на прописите или правилата по кои се извршува дејноста, односно занимањето како извор на опасности од полисата;
- 17) за штети што се последица од заболување или отсуство на осигуреникот и на работниците на осигуреникот;
- 18) за штети причинети поради одговорност во својство на заменик на адвокат, а кој немал директно овластување од оштетениот за преземање на каква било правна помош, заменик-адвокат кој не работи во иста канцеларија со осигуреникот и не е опфатен со осигурувањето, односно со полисата, како и секој друг вработен во адвокатска канцеларија кој не е опфатен со полисата за осигурување од одговорност од адвокатска дејност.

член 5: право на регрес

- [1] Ако адвокатот или адвокатското друштво направил штета на трето лице намерно или од грубо невнимание, и доколку осигурувачот е задолжен да надомести штета на третото лице, осигурувачот има право на регрес спрема адвокатот, односно адвокатското друштво.
- [2] Осигурувачот го задржува правото на регрес од адвокатот, односно адвокатското друштво, во случај кога дополнително ќе се утврди дека штетата е предизвикана со намера, измама или грубо невнимание, а за неа од страна на адвокатот, односно адвокатското друштво, не му се презентирани на осигурувачот

точни и вистинити податоци, односно докази при обработката на барањето и надоместот на штета.

член 6: обврски на осигурувачот

- [1] Доколку не е поинаку одредено, осигурувачот ја исплаќа заедничката оштета од сите осигурени случаи во една година која изнесува најмногу двојно од договорената осигурена сума.
- [2] Во случај на исплата на двојна осигурена сума, осигурителното покритие може да се продолжи единствено ако тоа е посебно договорено. Во тој случај премијата се одредува посебно.